



Audit & Business Advisory



**АД Медиумска
информативна агенција
Скопје**

Финансиски извештаи за годината што
завршува на 31 декември 2022 година
и

**Извештај на независните
ревизори**

A member of

mgiworldwide



ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ	1
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
- Биланс на состојба	3
- Биланс на приходи и расходи	4
- Извештај за промени во изворите на деловните средства	5
- Белешки кон финансиските извештаи	6

До:
Раководството на
АД Медиумска информативна агенција, Скопје

Извештај на независните ревизори

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на АД Медиумска информативна агенција, Скопје (во понатамошниот текст Друштвото), составени од Билансот на состојба на ден 31 декември 2022 година и Билансот на приходи и расходи и Извештајот за промените во изворите на деловните средства за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајни сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, било поради измама или грешка.

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на внатрешна контрола на Друштвото.

Ревизија, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

До:
Раководството на
АД Медиумска информативна агенција, Скопје

Извештај на независните ревизори (продолжува)

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на ден 31 декември 2022 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2022 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2022, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија², како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2022.

Останати прашања

Финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021 година се ревидирани од страна на друг ревизор кој во својот извештај од 14 Април 2022 година изразил немодифицирано мислење (мислење без резерва).

А&БА Групп дооел, Скопје

Овластен ревизор

Дарко Калин



Управител

Дарко Калин

13 Април 2023

² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
За годината која завршува на 31 декември 2022 и 2021
Во илјади денари

	Белешка	2022	2021
Средства			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	5	27.515	28.890
Нематеријални средства	6	1.265	86
		28.780	28.976
Тековни средства			
Залихи	8	9	-
Краткорочни финансиски побарувања	9	3.702	-
Побарувања од купувачи и останати побарувања	10	4.663	4.789
Побарување за данок на добивка		1.210	1.210
Парични средства и еквиваленти	11	19.448	16.192
		29.032	22.191
Вкупно средства		57.812	51.167
Капитал и обврски			
Капитал			
Акционерски капитал	12	3.731	3.731
Резерви		746	746
Нераспределена добивка		27.416	18.031
		31.893	22.508
Обврски			
Нетековни обврски			
		-	-
Тековни обврски			
Обврски кон добавачи и останати обврски	13	24.858	28.659
Обврски за данок од добивка		1.061	-
		25.919	28.659
Вкупно капитал и обврски		57.812	51.167

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

Овие финансиски извештаи се одобрени на 14 март 2023 година, од Управниот одбор на АД Медиумска информативна агенција, Скопје и потпишани во негово име од:

Драган Антоновски
 Генерален Директор и претседател на УО

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
За годината која завршува на 31 декември 2022 и 2021
Во илјади денари

	Белешка	2022	2021
Приходи од услуги	14	16.093	14.454
Останати деловни приходи	15	60.811	41.488
Трошоци за материјали, сировини и енергија	16	(1.109)	(603)
Трошоци за вработени	17	(44.314)	(39.243)
Амортизација и депрецијација	5,6	(2.788)	(2.657)
Останати оперативни трошоци	18	(18.244)	(14.560)
Добивка од оперативно работење		10.449	(1.121)
Финансиски приходи		-	23
Финансиски расходи		(4)	(10)
Финансиски (расходи) / приходи, нето	19	(4)	13
Добивка/(Загуба) пред оданочување		10.445	(1.108)
Данок на добивка	20	(1.061)	-
Нето добивка/(загуба) за годината		9.384	(1.108)
Останата сеопфатна добивка		-	-
Вкупна сеопфатна добивка за годината		9.384	(1.108)
Заработка / загуба по акција	21	28	(48)

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ
За годината која завршува на 31 декември 2022 и 2021
Во илјади денари

	Акционерски капитал	Резерви	Нераспред. добивка	Вкупно
На 01 јануари 2021 година	3.731	746	19.046	23.523
<i>Трансакции со сопствениците</i>				
Распоред на акумулирани добивки	-	-	93	93
Објавени и исплатени дивиденди	-	-	-	-
<i>Вкупно трансакции со сопствениците</i>	<i>3.731</i>	<i>746</i>	<i>19.139</i>	<i>23.616</i>
(Загуба) за годината	-	-	(1.108)	(1.108)
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	(1.108)	(1.108)
На 31 декември 2021 година	3.731	746	18.031	22.508
На 01 јануари 2022 година	3.731	746	18.031	22.508
<i>Трансакции со сопствениците</i>				
Распоред на акумулирани добивки	-	-	-	-
Објавени и исплатени дивиденди	-	-	-	-
<i>Вкупно трансакции со сопствениците</i>	<i>3.731</i>	<i>746</i>	<i>18.031</i>	<i>22.508</i>
Добивка за годината	-	-	9.384	9.384
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	9.384	9.384
На 31 декември 2022 година	3.731	746	27.415	31.892

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ
За годината која завршува на 31 декември 2022 и 2021
Во илјади денари

	2022	2021
ГОТОВИНСКИ ТЕК ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ		
<i>Прилагодувања за:</i>		
Добивка/(загуба) пред оданочување	10.445	(1.108)
Амортизација на материјални средства	2.547	2.368
Амортизација на нематеријални средства	241	289
Приход од ослободување на разграничени приходи	(695)	-
Приходи од тековна амортизација на средства добиени како донација	-	(1.440)
Отпис на обврски	-	(34)
Приходи од субвенции	(60.000)	(40.000)
Приход од камати	-	(22)
Сметководствена корекција	-	(93)
Трошок за камати	2	-
Негативни курсни разлики	2	9
Зголемување (намалување) на тековните средства		
Залихи	(9)	-
Побарувања од купувачи	124	9
Побарувања за повеќе платен данок на добивка	-	2
Зголемување (намалување) на тековните обврски		
Останати тековни обврски и ПВП	(3.105)	(277)
Обврски за данок од добивка	-	-
<i>Нето паричен тек од работењето</i>	<u>(50.448)</u>	<u>(40.090)</u>
Платени камати	(2)	-
Платен данок на добивка	-	-
Нето готовина од деловни активности	<u>(50.450)</u>	<u>(40.090)</u>
ГОТОВИНСКИ ТЕК ОД ИНВЕСТИЦИОНИ АКТИВНОСТИ		
Набавка (продажба) на недвижности, постројки и опрема	(1.172)	(1.013)
Нематеријални средства	(1.420)	(1)
Финансиски побарувања	(3.702)	-
Примени камати	-	22
Нето готовина од инвестициони активности	<u>(6.294)</u>	<u>(992)</u>
ГОТОВИНСКИ ТЕК ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
Државни поддршки	60.000	40.000
Акционерски капитал и задржана добивка	-	-
Нето готовина од финансиски активности	<u>60.000</u>	<u>40.000</u>
Нето пораст (намалување) на готовина	<u>3.256</u>	<u>(1.103)</u>
Готовина на почетокот на годината	<u>16.192</u>	<u>17.295</u>
Готовина на крајот на годината	<u>19.448</u>	<u>16.192</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

1. Општи информации

АД Медиумска информативна агенција Скопје - во државна сопственост, (во понатамошниот текст "Друштвото") е акционерско друштво формирано во Скопје на 18 февруари 1992 година.

Друштвото е запишано во Централен Регистар на Република Северна Македонија под ЕМБС број 4064682 и со дејност согласно Решението од Централен Регистар со шифра 63.91 – Дејности на новинските агенции.

Седиштето на Друштвото е во Скопје на ул. Плоштад Пресвета Богородица бр.3 Скопје-Центар.

Органи на Друштвото се Надзорен и Управен Одбор.

Надзорниот одбор на Друштвото е составен од пет членови, кои ги избира Владата на Република Северна Македонија во својство на Собрание на Акционерското Друштво со Одлука бр. 14-4629/1 од 13 април 2021 година и со Одлука бр. 14-5125/1 од 31 мај 2022. Надзорниот одбор на 31 декември 2022 година работи во следниот состав:

Име и презиме	Функција во Одборот	Година на назначување
Мери Илиќ	претседател	2021
Татјана Поповска	член	2021
Александра Мицоска Митевска	член	2021
Ардиан Исени	член	2021
Стојанче Наумов	член	2022

Управниот одбор на Друштвото е составен од пет членови, кои ги избира Надзорниот одбор со Одлука бр. 02-238/3 од 26 април 2021 година и со Одлука бр. 02-350/2 од 2 јуни 2022. Управниот одбор на 31 декември 2022 година работи во следниот состав

Име и презиме	Функција во Одборот	Година на назначување
Драган Антоновски	претседател	2021
Хаљит Ајдини	член	2021
Марјан Танушевски	член	2021
Ана Цветковска	член	2021
Даниела Димитриева	член	2022

Друштвото на 31 декември 2022 има 78 вработени (2021: 79 вработени).

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1 Основи за подготовка

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва ("Службен весник на РМ" бр. 28/2004 ... 06/2017) и Правилникот за водење сметководство ("Службен весник на РМ" бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 2010 година и 107 од 2011 година). Според овој Правилник се пропишува водењето сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 јануари 2009 година.

Финансиските извештаи се подготвени според концептот на историска вредност освен за финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност. Основите за мерење на секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход се детално опишани во продолжение на оваа Белешка.

Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со МСФИ прифатени и објавени во Република Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и оценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Друштвото ја води сметководствената евиденција и подготвува финансиски извештаи во локалната валута – Македонски Денар (МКД или Денар) која претставува функционална и презентациска валута.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2022, и 2021 година. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено. Онаму каде што е неопходно направени се прилагодувања во презентацијата на споредбените податоци со цел истата да одговара на презентацијата на тековните податоци.

2.2 Грешки

Грешки можат да произлезат во однос на признавање, мерење, презентирање или обелоденување на елементи од финансиските извештаи. Ентитетот ги корегира материјалните грешки од претходниот период ретроактивно, во првиот сет на финансиски извештаи кои се одбрени за издавање откако тие ќе бидат откриени со повторно прикажување на споредбените износи за претходниот презентираен период во кој настанала грешката.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.3 Странски валути

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари ("Денари") по средниот курс на Народна Банка на Република Северна Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики прикажани се во Извештајот за сеопфатната добивка како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на Извештајот за финансиската состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	31 декември 2022	31 декември 2021
1 ЕУР	61,4932 денари	61,6270 денари

2.4 Постројки и опрема

Постројките и опремата се евидентираат по набавна намалена за акумулираната депрецијација и резервирањето поради оштетување, доколку постои. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Цената на чинење на средствата, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци. Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога трошокот на ставката може разумно да се измери.

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во Извештајот за сеопфатната добивка во текот на периодот во кој се јавуваат. Унапредувањата во постоечките средства се капитализираат во моментот на нивното настанување.

Депрецијацијата на ставките на постројките и опремата се пресметува правопрпорционално, со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Транспортни возила	4 години
Останата опрема	4-5 години
Градежни објекти	40 години

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на известување. Кога евидентираните износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентираните износ. Разликите се вклучени во Извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога настануваат.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.5 Нематеријални средства

Нематеријални средства стекнати од страна на Друштвото, со дефиниран век на употреба, се мерат според набавна вредност намалена за акумулирана амортизација и загуби од оштетување.

Последователните набавки се капитализираат само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

Компјутерски софтвер

Трошоците поврзани со развојот или одржувањето на компјутерски софтверски програми се признаваат како трошоци во моментот на нивното настанување. Трошоците директно поврзани со препознатливи и уникатни софтверски производи, контролирани од страна на Друштвото и кои најверојатно ќе создадат економски користи што ќе ги надминат трошоците после една година, се признаваат како нематеријални средства. Трошоците за развој на компјутерски софтвер кои се признаваат како средства се амортизирани користејќи правопрпорционална метода во текот на период од пет години.

2.6 Државни поддршки

Материјалните средства добени од донации, се презентираат во извештајот за финансиска состојба преку ставање на донацијата како одложен приход, во согласност со МСС 20. Друштвото добива донации (грантови) во вид на основни средства и парични средства. Сметководствениот третман на овие средства е во согласност со МСС 20 – Сметководство за државни поддршки и обелоденување на државна помош, со примена на приходниот пристап. За приходниот пристап е основно дека државните поддршки треба да бидат признати во добивката или загубата на систематска основа во периоди во кои се признаваат како расход поврзаните трошоци кои поддршките треба да ги надоместат. Државните поддршки во форма на залихи или парични средства се признаваат како приход во периодот односно во Извештајот за сеопфатна добивка.

2.7 Оштетување на нефинансиските средства

Постројките и опремата, како и нематеријалните средства со дефиниран век на употреба се проверуваат за постоење на можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени на услови укажуваат дека евидентируваниот износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентируваниот износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребената вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа невозможно, за целата група на средства која генерира готовина.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.8 Финансиски средства

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, кредити и побарувања, финансиски средства кои се чуваат до доспевање и финансиски средства расположливи за продажба. Класификацијата зависи од целите за набавка на финансиските средства. Раководството ги класифицира финансиските средства во моментот на нивното првично признавање.

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Вложувања чувани до доспевање се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата и со фиксен период на доспевање кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на доспевање. Со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на Извештајот за финансиската состојба. Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на Извештајот за финансиската состојба се состојат од побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања како и парични средства и еквиваленти.

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во нетековни средства освен ако раководството нема намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на известување.

Признавање и мерење на финансиските средства

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што Друштвото има обврска да го купи или продаде средството. Финансиските средства кои се признаваат според објективна вредност преку добивки или загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка. Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста. Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се последователно евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата. Сите финансиски средства кои не се признаваат според објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат по нивната објективна вредност зголемена за трошоците на трансакциите.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

Финансиски средства (продолжува)

Признавање и мерење на финансиските средства

Добивките или загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во добивки / загуби во периодот кога настануваат. Приходите од дивиденди се признаваат во добивки / загуби како дел од останатите приходи во моментот кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденда. Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во останатата сеопфатна добивка. Кога хартиите од вредност класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во капиталот се вклучува во извештајот за сеопфатна добивка како добивка или загуба од вложувања во хартии од вредност во периодот на кој се однесуваат. Каматите од средствата расположливи за продажба, пресметани врз основа на ефективната каматна стапка се признаваат во добивки/загуби како финансиски приходи. Приходи од дивиденди од финансиските средства расположливи за продажба се признаваат во добивки / загуби како дел од останатите приходи во моментот кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденда.

Депризнавање на финансиските средства

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.

Последователно мерење

Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во Извештајот за сеопфатна добивка како останати нето добивки / загуби. Промените на објективната вредност на монетарните и немонетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во капиталот.

Кога вложувањата класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во капиталот се вклучува во Извештајот за сеопфатна добивка како добивка или загуба од вложувања.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

Финансиски средства (продолжува)

Последователно мерење

Каматите на вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба се пресметани со употреба на методата на ефективна камата и се признаени во Извештајот за сеопфатна добивка како дел од останатите приходи. Дивидендите на вложувањата во инструменти на капиталот расположливи за продажба се признаени во Извештајот за сеопфатна добивка како дел од останатите приходи и кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденди.

Објективните вредности на котирани вложувања се базираат на тековните цени на котација. Доколку пазарот за некое финансиско средство не е активен (и за некотирани хартии од вредност), Друштвото утврдува објективна вредност по пат на употреба на техники на проценка.

Оштетувањето на финансиските средства

а. Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Финансиското средство или групата на финансиски средства, се оштетени, и загуба поради оштетување се евидентира само ако постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани кои се случиле по првичното признавање на средствата и дека настанот има влијание на очекуваните идни парични текови на финансиското средство или групата на финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Како докази за оштетување може да се земат индикациите дека должникот или групата должници имаат значајни финансиски тешкотии, доцнење при исплата на главница и камата, веројатност дека ќе влезат во стечај или друга реорганизација, и каде што постојат видливи индикации за намалување на идните парични текови како што се промените во економските услови кои кореспондираат со загубата.

За категоријата кредити и побарувања износот на загубата поради оштетување претставува разлика помеѓу евидентируваниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентируваниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековните добивки и загуби. Доколку кредитот или средството кое се чува до доспевање е со променлива каматна стапка, тековната ефективна каматна стапка утврдена според договорот претставува стапката на мерење на било која загуба од оштетување. На пример, Друштвото може да го измери оштетувањето на средството врз основа на објективната вредност на инструментот, користејќи пазарна цена.

Доколку во некој последователен период износот на оштетувањето се намали и тоа намалување може објективно да се поврзе со настан кој настанал после признавањето на оштетувањето (како на пример подобрување на кредитниот рејтинг на должникот), претходно признаената загуба се намалува преку тековните добивки или загуби.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

Финансиски средства (продолжува)

Оштетувањето на финансиските средства

б. Финансиски средства расположливи за продажба

На секој датум на Извештајот за финансиската состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. За должнички хартии од вредност, Друштвото ги користи критериумите наведени во подточка (а). Кај сопственички хартии од вредност расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на хартиите од вредност под нивната набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено.

Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во Извештајот за финансиската состојба, се отстранува од сеопфатната добивка и се признава како добивка или загуба за периодот.

Доколку во некој последователен период објективната вредност на должничките инструменти евидентирани како финансиски средства расположливи за продажба се зголеми и зголемувањето може објективно да се поврзе со некој настан по датумот на евидентирањето на оштетувањето во добивките или загубите, загубата поради оштетување се намалува преку тековните добивки или загуби.

2.9 Пребивање на финансиските инструменти

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во Извештајот за финансиска состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето основа или пак истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските.

2.10 Залихи

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Нето реализационата вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за завршување, маркетинг и дистрибуција. Трошокот на материјалите и резервните делови се утврдува користејќи ја методата на пондериран просек и вклучува трошоци направени за нивна набавка, достава до постоечката локација и состојба на употреба. Трошокот на производите и производството во тек вклучува и соодветен дел на општи трошоци врз основа на нормалниот оперативен капацитет.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.11 Побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Побарувања од купувачите претставуваат износи од купувачи за продадени стоки или извршени стоки во нормалниот тек на работењето. Доколку наплатата на побарувањата се очекува за една или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг), побарувањата се класифицирани како тековни средства. Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни побарувања.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентирианиот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентирианиот износ на средството со признавање на поврзаните загуби со признавање на резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековните добивки/загуби. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка.

2.12 Парични средства и еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци од датумот на стекнување.

2.13 Капитал, резерви и акумулирани добивки/загуби

(а) Основачки капитал

Основачкиот капитал се состои од готовина вложена од страна на основачите на Друштвото. Основачкиот капитал е евидентиран според денарската противвредност на примените средства во странска валута, пресметани според курсот на датумот на трансакцијата.

(б) Резерви

Резервите, кои се состојат од ревалоризациони резерви, задолжителни резерви и резерви од реинвестирана добивка се создадени во текот на периодите врз основа на добивки/загуби од ревалоризација на материјалните средства и финансиските средства расположливи за продажба, во случајот со ревалоризациони резерви како и по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на раководството и сопствениците на Друштвото. Согласно со законската регулатива резервите може да се користат за покривање на загубите, за купување на сопствени акции и исплата на дивиденди.

(в) Нераспределена добивка

Акумулираните добивки ги вклучуваат задржаните добивки од тековниот и претходните периоди.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.14 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман. Сите финансиски обврски на Друштвото на датумите на известување се класифицирани во категоријата останати финансиски обврски по амортизирана набавна вредност. Овие финансиски обврски се состојат од обврски кон добавувачи и останати обврски и позајмици.

Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачи се обврски за плаќање за стоки или услуги кои се стекнати во нормалниот тек на работењето. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши во рок една година или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг). Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни обврски.

Обврските кон добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Позајмици

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трошоците на трансакција. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност; разликите помеѓу примањата (намалени за трошоците на трансакцијата) и надоместливиот износ се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка за времетраењето на позајмиците, користејќи го методот на ефективна каматна стапка. Надоместоците кои се плаќаат за воспоставување на кредитни линии се признаваат како трошок за трансакцијата на позајмицата доколку постои веројатност дека дел или целата линија ќе се повлече.

Во овој случај, надоместокот се одложува до моментот на повлекувањето. Доколку не постои доказ дека ќе се повлече одреден дел или сите кредитни линии, надоместокот се капитализира како однапред извршени плаќања за ликвидност и се амортизира за периодот на аранжманот. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има безусловно право за подмирување на обврската за најмалку 12 месеци по датумот на Извештајот за финансиската состојба.

2.15 Трошоци за позајмување

Општите и посебните трошоци за позајмици директно поврзани со стекнување, изградба или производство на квалификувани средства, кои претставуваат средства за кои е потребен значителен период на време да се подготват за нивната наменска употреба или продажба, се додаваат на набавната вредност на тие средства, до моментот кога средствата се значително подготвени за нивната наменска употреба или продажба. Приходите од вложувања стекнати од привремена инвестиција на специфични обврски по кредити каде се очекуваат трошоците за квалификувани средства се одземаат од трошоците за позајмување кои можат да се квалификуваат за капитализација. Сите останати трошоци за позајмици се признаени во добивки или загубите во периодот во кој настанале.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.16 Наем

Друштвото признава постоење на договор за наем врз основа на суштината на договорот во зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството.

Друштвото како закупец

Финансиски наем е тековен закуп на средство кој на Друштвото суштински му ги пренесува ризиците и бенефитите поврзани за сопственоста на предметот на наем. Закупените средства се капитализираат во моментот на отпочнувањето на наемот по нивната објективна вредност или ако е пониска, тогаш по сегашната вредност на минималните наем плаќања. Плаќањата по основ на наем се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето на наем обврските со цел да се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската. Финансиските давачки се наплаќаат директно од приходот. Капитализираните средства за наем се амортизираат според пократкиот од проценетиот работен век на средството или според наем периодот, ако не постои реална сигурност дека Друштвото ќе стекне сопственост над средството до крајот на наем периодот.

Исплатите на оперативен наем се признаваат како трошок на правопрпорционална основа во текот на наем периодот. Поврзаните трошоци како што се трошоци за одржување и осигурување се признаваат во периодот на нивното настанување.

Друштвото како закуподавач

Наемот каде Друштвото како закуподавач суштински ги задржува сите ризици и бенефити од сопственоста на средството се класифицира како оперативен наем. Иницијалните директни трошоци кои се јавуваат при договорите за оперативен наем во Извештајот за финансиската состојба се презентираат како одложени трошоци и се признаваат како добивки / загуби во текот на наем периодот на иста основа како приход од наемнини. Непредвидените наемнини се признаваат како приход во периодот во кои се јавиле. Однапред платените наемнини се признаваат како одложен приход.

2.17 Тековен и одложен данок на добивка

Трошокот за данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

Тековен данок на добивка

Основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, коригирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

Тековен и одложен данок на добивка (продолжува)

Одложен данок на добивка

Одложен данок на добивка се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен трошок се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот даночен трошок се задолжува или одобрува во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка. Со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година Друштвото нема евидентирано одложени даночни обврски односно средства.

2.18 Надомести за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Обврски при пензионирање на вработените

Друштвото, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ еднаков на двомесечна просечна плата. Друштвото нема извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените, бидејќи овој износ не е од материјално значење за финансиските извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.19 Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во Извештајот за финансиската состојба.

2.20 Резервирања

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна процена на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на известување и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна процена. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

2.21 Признавање на приходите и расходите

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместот што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти. Приходите се признаваат кога сумата од приходите може прецизно да се измерат и се очекува дека економските користи од извршената трансакција ќе има прилив во Друштвото, кога направените трошоци или идни трошоци може прецизно да се измерат и се исполнети критериумите за различните активности на Друштвото.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

Признавање на приходи и расходи (продолжува)

Приходи од обезбедување на услуги

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

Приходи од наемнини

Приходи од наемнини на средства под оперативен наем се признаваат во добивките и загубите на пропорционална основа во текот на наем периодот. Непредвидените наемнини, доколку ги има, се признаваат како интегрален дел од вкупните приходи од наемнини во текот на наем периодот.

Финансиски приходи и трошоци

Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот принос на средствата.

Финансиските трошоци се состојат од трошоци за камата на обврските по позајмици и трошоци за камата на задоцнети плаќања. Трошоците за позајмици се признаваат во добивки или загуби со користење на методот на ефективна камата.

Приходи од дивиденди

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

Пребивање на приходите и расходите

Во текот на своето редовно работење, Друштвото учествува во други трансакции кои не генерираат приходи, туку се инцидентни во однос на главните активности кои генерираат приходи. Друштвото ги презентира резултатите од таквите трансакции преку пребивање на секој приход со соодветните расходи кои произлегуваат од истата трансакција, кога ова презентирање ја одразува суштината на трансакциите или настаните.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.22 Превземени и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна процена на износот на загубата.

2.23 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Друштвото со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

2.24 Настани по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Друштвото на денот на Извештајот за финансиската состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Оние настани по датумот на известување кои немаат карактер на корективни настани се објавуваат во соодветна белешка доколку истите се материјално значајни.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

3.1. Фактори на финансиски ризици

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи кредитен ризик и ризици поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото.

Управувањето со ризици на Друштвото го врши Раководството врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, кредитниот ризик, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

3.2. Кредитен ризик

Кредитен ризик е ризик од финансиска загуба на Друштвото доколку корисникот или договорната страна на финансискиот инструмент не успее да ги исполни своите договорни обврски. Кредитниот ризик настанува од побарувања од купувачи, депозити во банки и парични средства и парични еквиваленти.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е под влијание од страна на индивидуални карактеристики на секој клиент. Друштвото има воспоставени политики, за да се осигура дека продажбата на стоки и услуги е извршена на корисници со соодветна кредитна историја, односно Друштвото има воспоставени политики според кои кредитбилитетот на секој клиент и клиент со поголеми нарачки е анализиран пред потпишување на договорот.

Кај Друштвото не постои материјално значајна концентрација на кредитен ризик поради големиот број на клиенти и нивните различни профили кои се во различни индустрии и географски региони.

Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датумот на Извештајот за финансиската состојба, кои се прикажани во следната табела:

	2022	2021
Класи на фин. средства - евидентирана вредност		
Финансиски побарувања	3.702	-
Побарувања од купувачи, нето	4.223	4.320
Останати побарувања од вработените	7	1
Парични средства и еквиваленти	19.448	16.192
	27.380	20.513

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

3.3. Ризик од ликвидност

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Друштвото, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии.

Табелите во продолжение ја прикажуваат преостанатата договорена доспеаност на финансиските обврски на Друштвото. Табелите се подготвени врз основа на недисконтираните готовински текови на финансиските обврски.

	31 декември 2022			
	Тековни			Нетековни
	До 1 година	1 до 2 години	2 до 5 години	подоцна од 5 години
Обврски кон добавувачи	681	-	-	-
Обврски кон вработени	311	-	-	-
	992	-	-	-

	31 декември 2021			
	Тековни			Нетековни
	До 1 година	1 до 2 години	2 до 5 години	подоцна од 5 години
Обврски кон добавувачи	460	-	-	-
Обврски кон вработени	3.490	-	-	-
	3.950	-	-	-

3.4. Пазарни ризици

Пазарен ризик е ризик од промени во пазарни цени, курсевите на странските валути и каматните стапки кои имаат влијае на приходите на Друштвото или на вредноста на финансиските инструменти. Целта на управување со пазарен ризик е управување и контрола на изложеноста на пазарен ризик во прифатливи рамки и оптимизирање на поврат на средствата.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

3.4 Пазарни ризици (продолжува)

Ризик од курсни разлики

Друштвото има деловни активности на меѓународните пазари, и е изложено на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, посебно во однос на Еврото. Друштвото не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Друштвото е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути.

Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е како што следи:

	2022	2021
Средства		
ЕУР	762	527
	762	527
Обврски		
ЕУР	449	197
	449	197

Анализа на сензитивноста на странски валути

		% на промена на курсот	Позитивни промени	Негативни промени	2022
	Нето износ				
ЕУР	313	1%	3	(3)	

		% на промена на курсот	Позитивни промени	Негативни промени	2021
	Нето износ				
ЕУР	330	1%	3	(3)	

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот за 1% во однос на ЕУР. Негативен износ погоре означува намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај ако Денарот ја зголеми својата вредност во однос на странската валута за 1% во однос на ЕУР. При намалување на вредноста на Денарот во однос на странската валута за 1% во однос на ЕУР, ефектот врз добивката или останатиот капитал е еднаков, но со обратен предзнак, како што е прикажано во табелата погоре (во илјади Денари).

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

3.4 Пазарни ризици (продолжува)

Ризик од каматни стапки врз паричните текови и објективната вредност

Друштвото е изложено на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и паричните текови. Раководството на Друштвото е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност. Постои значителна концентрација на позајмици со камата од локални финансиски институции на денот на известување. Флукуациите во пазарните каматни стапки, според кои средствата се позајмени, може да имаат неповолен ефект врз успешноста во финансирањето на Друштвото. Во исто време, Друштвото нема значителни пласирања на своите средства во орочени депозити и високо ликвидни хартии од вредност, кои носат дополнителен приход од камата.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Финансиски средства		
<i>Некаматносни</i>		
Финансиски побарувања	3.702	-
Побарувања од купувачи, нето	4.223	4.320
Останати побарувања од вработените	7	1
Парични средства и еквиваленти	122	79
	8.054	4.400
<i>Со променлива каматна стапка</i>		
Парични средства и еквиваленти	19.326	16.113
	19.326	16.113
Вкупно средства	27.380	20.513
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни</i>		
Обврски кон добавувачи	681	460
Обврски кон вработени	311	3.490
<i>Со фиксна каматна стапка</i>		
Позајмици со камата	-	-
<i>Со променлива каматна стапка</i>		
Позајмици со камата	-	-
	992	3.950

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

3.4 Пазарни ризици (продолжува)

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

			2022
	Нето износ	2%	(2%)
Со променлива каматна стапка	19.326	387	(387)
	Нето износ	2%	2021
Со променлива каматна стапка	16.113	322	(322)

Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку каматните стапки би биле повисоки/пониски за 2%.

3.5. Ризик при управување со капитал

Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да продолжи со своите деловни активности според принципот на континуитет со цел да обезбеди приход за сопствениците и бенефиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот со цел намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да се одржи или прилагоди структурата на капиталот, Друштвото може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на сопствениците, да врати капитал на сопствениците, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот.

Показател на задолженост

Структурата на изворите на финансирање на Друштвото се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмиците обелоденети во Белешка 11, парични средства и еквиваленти и главнина, која се состои од уплатен капитал, законски резерви и акумулирана добивка.

Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа како однос на нето обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по кредити се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти.

Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажан како што следи:

	2022	2021
Каматаносни позајмици	-	-
Парични средства и еквиваленти	(19.448)	(16.192)
Нето обврски	(19.448)	(16.192)
Капитал	31.892	22.508

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

3.6. Процена на објективна вредност

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на претпоставка на раководството, зависно од видот на средството или обврската.

3.6.1. Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност

Во следната табела се прикажани финансиските средства измерени според објективната вредност во Извештајот за финансиската состојба во согласност со хиерархијата на објективната вредност. Оваа хиерархија ги групира финансиски средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства.

Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

- Ниво 1: котираны цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот

Со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година, Друштвото нема средства класифицирани во оваа категорија.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

3.6.2. Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Извештајот за финансиска состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

	Евидентирана вр.		Објективна вр.	
	2022	2021	2022	2021
Средства				
Финансиски побарувања	3.702	-	3.702	-
Побарувања од купувачи, нето	4.223	4.320	4.223	4.320
Останати побарувања од вработените	7	1	7	1
Парични средства и еквиваленти	19.448	16.192	19.448	16.192
Вкупни средства	27.380	20.513	27.380	20.513
Обврски				
Обврски кон добавувачи	681	460	681	460
Обврски кон вработени	311	3.490	311	3.490
Вкупни обврски	992	3.950	992	3.950

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради оштетување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност, поради нивната краткорочна доспеаност.

Останати финансиски средства

Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

Обврски спрема доверителите и обврски по кредити

Објективната вредност на обврските кон добавувачите и останатите обврски е приближна на евидентираната вредност. Објективната вредност на позајмените со варијабилна каматна стапка е приближна на евидентираната вредност поради прилагодувањата на каматните стапки и специфични финансиски обврски кон пазарните каматни стапки за слични инструменти.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ

При примената на сметководствените политики на Друштвото, опишани во Белешка 2 кон овие финансиски извештаи, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираниите износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Несигурност во проценките

Оштетување кај нефинансиски средства

Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

Оштетување кај финансиски средства

Оштетување на побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Друштвото пресметува оштетување за побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања врз основа на процена на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При процена на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи, дадените позајмици и останатите побарувања, процената се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради оштетување кои се досега признати.

Употребен век на средствата што се амортизираат

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2022 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентираните вредности на овие средства се анализирани во Белешка 5 и 6.

Залихи

Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При процената на нето реализационата вредност ги зема предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени проценките.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ (продолжува)

Објективна вредност на финансиски средства

Доколку пазарот на финансиски инструмент не е активен, Раководството ја утврдува објективната вредност со користење техники за процена. Во примената на техниките за процена, Раководството прави максимално искористување на пазарните инпути, и користи проценки и претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со податоците кои учесниците на пазарот ќе ги користат при определување на цената на инструментот. Во случај каде овие податоците не се видливи, Раководството ги проценува претпоставките на учесниците на пазарот при определување на цената на финансискиот инструмент. Овие проценки можат да се разликуваат од реалните цени кои можат да се постигнат во трансакција извршена под комерцијални услови на датумот на известување.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

5. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

	Градежни објекти	Постројки, опрема и транспортни средства	Вкупно
Набавна вредност			
На 01 јануари 2021	26.483	14.715	41.198
Набавки	792	1.044	1.836
Продажби и расходувања	-	(824)	(824)
На 31 декември 2021	27.275	14.935	42.210
На 01 јануари 2022	27.275	14.936	42.211
Набавки	-	1.112	1.112
Корекција на основна грешка	-	60	60
Продажби и расходувања	-	-	-
На 31 декември 2022	27.275	16.108	43.383
Акумулирана депрецијација			
На 01 јануари 2021	1.122	9.831	10.953
Депрецијација за годината	681	1.686	2.367
Продажби и расходувања	-	-	-
На 31 декември 2021	1.803	11.518	13.320
На 01 јануари 2022	1.803	11.518	13.321
Депрецијација за годината	684	2.103	2.787
Корекција на основна грешка	-	(240)	(240)
Продажби и расходувања	-	-	-
На 31 декември 2022	2.487	13.380	15.868
Нето евидентирана вредност			
На 31 декември 2021	25.472	3.417	28.890
На 31 декември 2022	24.788	2.727	27.515

Продажба на недвижности, постројки и опрема

Во текот на 2022 година Друштвото нема расходувано од своите недвижности, постројки и опрема (2021: 824 илјади денари).

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

6. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Сфтвер	Вкупно
Набавна вредност		
На 01 јануари 2021	1.613	1.613
Набавки	-	-
Продажби и расходувања	-	-
На 31 декември 2021	1.613	1.613
На 01 јануари 2022	1.613	1.613
Набавки	1.480	1.480
Корекција на основна грешка	(60)	(60)
Продажби и расходувања	-	-
На 31 декември 2022	3.033	3.033
Акумулирана амортизација		
На 01 јануари 2021	1.238	1.238
Депрецијација за годината	289	289
Продажби и расходувања	-	-
На 31 декември 2021	1.527	1.527
На 01 јануари 2022	1.527	1.527
Депрецијација за годината	-	-
Корекција на основна грешка	241	241
Продажби и расходувања	-	-
На 31 декември 2022	1.768	1.768
Нето евидентирана вредност		
На 31 декември 2021	86	86
На 31 декември 2022	1.265	1.265

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

7. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ ПО КАТЕГОРИИ

Евидентираните вредности на финансиските средства и обврски на Друштвото признаени на датумот на известувањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

	Кредити и побарувања	Хартии од вредност расположливи за продажба	Вкупно
31 декември 2022			
Средства според Извештајот за финансиската состојба			
Финансиски побарувања	3.702	-	3.702
Побарувања од купувачи, нето	4.223	-	4.223
Останати побарувања од вработените	7	-	7
Парични средства и еквиваленти	19.448	-	19.448
Вкупни средства	27.380	-	27.380

	Ост. Фин. Обв.по аморт.наб.вр.	Вкупно
31 декември 2022		
Обврски според Извештајот за финансиската состојба		
Обврски кон добавувачи	681	681
Обврски кон вработени	311	311
Вкупни обврски	992	992

	Кредити и побарувања	Хартии од вредност расположливи за продажба	Вкупно
31 декември 2021			
Средства според Извештајот за финансиската состојба			
Финансиски побарувања	-	-	-
Побарувања од купувачи, нето	4.320	-	4.320
Останати побарувања од вработените	1	-	1
Парични средства и еквиваленти	16.192	-	16.192
Вкупни средства	20.513	-	20.513

	Ост. Фин. Обв.по аморт.наб.вр.	Вкупно
31 декември 2021		
Обврски според Извештајот за финансиската состојба		
Обврски кон добавувачи	460	460
Обврски кон вработени	3.490	3.490
Вкупни обврски	3.950	3.950

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

8. ЗАЛИХИ

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Суровини и материјали	882	873
Вредносно усогласување	(873)	(873)
	<u>9</u>	<u>-</u>

9. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Краткорочни позајмици без камата		
- Домашни правни лица		
Договор за заем со АД ЕСМ, износ 60.000 ЕУР, рок на доспевање 31.12.2023 година	3.702	-
Вкупно	<u>3.702</u>	<u>-</u>

10. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ И ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Побарувања од купувачи		
Побарувања од купувачи во земјата	4.140	4.064
Побарувања од купувачи во странство	83	256
Спорни и сомнителни побарувања	2.611	2.611
Вредносно усогласување на побарувањата од купувачи	(2.611)	(2.611)
	<u>4.223</u>	<u>4.320</u>
Останати побарувања		
Побарувања за дадени аванси во земјата	386	386
Побарувања за дадени депозити во земјата	47	47
Побарувања за данок на додадена вредност	-	35
Побарувања од вработени	7	1
	<u>440</u>	<u>469</u>
	<u>4.663</u>	<u>4.789</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

10. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ И ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (продолжува)

Старосна структура и квалитет на портфолиото на побарувањата

Салдото на побарувањата од купувачите на датумот на известување може да се анализира според следниве категории на кредитен ризик:

31.12.2022	Недоспеани неоштетени	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
Набавна вредност	3	4.220	2.611	6.834
Исправка на вредност			(2.611)	(2.611)
Нето евидентирана вредност	3	4.220	-	4.223

31.12.2021	Недоспеани неоштетени	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
Набавна вредност	-	4.320	2.611	6.931
Исправка на вредност	-	-	(2.611)	(2.611)
Нето евидентирана вредност	-	4.320	-	4.320

Старосната структура на недоспеаните, доспеаните, неоштетени побарувања на датумот на известување е како што следи:

	2022	2021
До 1 година	2.772	3.137
Од 1 до 3 години	1.448	1.183
Над 3 години	-	-
	4.220	4.320

11. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ЕКВИВАЛЕНТИ

	2022	2021
Денарски сметки кај домашни банки	18.701	15.845
Девизни сметки кај домашни банки	584	256
Денарска благајна	27	5
Девизна благајна	95	74
Кредитни картички во домашни банки	41	12
	19.448	16.192

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

12. КАПИТАЛ

Акционерски капитал

На 31 декември 2022 и 2021 година акционерскиот капитал на Друштвото изнесува 3.731 илјади Денари. Истиот е поделен на 60.659 обични акции со номинална вредност од 1 ЕУР по акција. Сопственик на Друштвото е Влада на Република Северна Македонија со сопственост од 100% од издадените акции.

Структурата на акционерскиот капитал на датумите на известување е како што следи:

	Износ 000 МКД 2022	% учество 2022	Износ 000 МКД 2021	% учество 2021
Влада на РСМ	3.731	100%	3.731	100%
	3.731	100%	3.731	100%

Резерви

Резервите, кои со состојба на ден 31 декември 2022 година изнесуваат 746 илјади Денари (2021: 746 илјади Денари), се создадени иницијално врз основа на домашната законска регулатива и последователно зголемувани во текот на годините по пат на распределба на нето добивката по оданочување на Друштвото. Согласно со законската регулатива резервите може да се користат за покривање на загубите, за купување на сопствени акции/удели и исплата на дивиденди.

13. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	2022	2021
Добавувачи		
Домашни добавувачи	232	263
Странски добавувачи	449	197
	681	460
Останати тековни обврски		
Одложено признавање на приходи врз основа на државни поддршки	22.840	22.840
Обврски за данок на додадена вредност	509	657
Пресметани приходи за идни периоди	192	887
Обврски за примени аванси во земјата	273	273
Останати обврски	52	52
Обврски кон вработени	311	3.490
	24.177	28.199
Вкупно обврски кон добавувачи и останати обврски	24.858	28.659

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

14. ПРИХОДИ ОД УСЛУГИ

	2022	2021
Приходи од извршени услуги во земјата	13.741	13.205
Приходи од извршени услуги во странство	2.121	798
Останати приходи од услуги на неповрзани друштва	231	451
	16.093	14.454

15. ОСТАНАТИ ДЕЛОВНИ ПРИХОДИ

	2022	2021
Приходи од отпис на обврски	-	34
Приходи од наплатени отпишани побарувања	14	-
Приходи од тековна амортизација на средства добиени како донација	695	1.440
Приходи од државни поддршки	60.000	40.000
Останато	102	14
	60.811	41.488

16. ТРОШОЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛИ, СУРОВИНИ И ЕНЕРГИЈА

	2022	2021
Потрошени материјали	12	29
Трошоци за гориво	174	154
Отпис на ситен инвентар	1	24
Трошоци за енергија	735	278
Потрошени канцелариски материјали	71	46
Потрошени рез. делови и автогуми за возила и механизација	16	0
Трошоци за одржување	100	72
	1.109	603

17. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

	2022	2021
Плата и надоместоци од плата	42.629	38.932
Регрес за годишен одмор	1.546	-
Јубилејни награди	-	283
Останати трошоци за вработените	76	28
Отпремнина за пензија	63	-
	44.314	39.243

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

18. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	2022	2021
Претплата за стручни списанија, прирачници	96	85
Услуги за телефонија, интернет и поштенски услуги	1.180	952
Наем	390	150
Услуги за одржување	947	1.114
Транспортни услуги	689	498
Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саем	21	29
Комунални услуги	29	32
Трошоци за службени патувања	305	251
Провизии	144	110
Репрезентација	184	118
Адвокатски, нотарски и сметководствени услуги	311	246
Надоместоци на Управен и Надзорен Одбор	1.091	839
Интелектуални услуги	7.138	5.660
Трошоци по основ на отпишани побарувања	318	-
Трошоци за превземање на вести и фотографии од меѓународен карактер	1.658	712
Членарини	1	1
Премии за осигурување	70	38
Теренски додатоци	3.154	2.275
Одржување на возила	7	-
Останати трошоци за вработени	184	1.204
Останати трошоци	139	122
Останати услуги	188	124
	18.244	14.560

19. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ / ПРИХОДИ

	2022	2021
Приходи		
Приходи од камати	-	22
Позитивни курсни разлики	-	-
	-	22
Расходи		
Расходи по камати	(2)	-
Негативни курсни разлики	(2)	(9)
	(4)	(9)
Финансиски приходи / (расходи), нето	(4)	13

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

20. ДАНОК НА ДОБИВКА

Усогласувањето на вкупниот данок на добивка според Извештајот за сеопфатната добивка за 2022 и 2021 е како што следи:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Добивка пред оданочување за годината	10.445	(1.108)
<i>Усогласување за:</i>		
Неодбитни трошоци за даночни цели	168	106
Даночна основа	10.613	(1.002)
Намалување на даночна основа	-	-
Даночна основа по намалување	10.613	(1.002)
Даночна стапка	-	-
Тековен данок на добивка по стапка од 10%	1.061	-
Намалување на пресметан данок од добивка	-	-
Пресметан данок по намалување	1.061	-
<i>Ефективна даночна стапка</i>	<i>10,16%</i>	<i>-%</i>

21. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

Заработувачката по акција (основна и разводнета) е пресметана по пат на делење на добивката која припаѓа на имателите на обични акции, со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	<u>(во МКД)</u>	<u>(во МКД)</u>
Добивка за имателите на обични акции	9.384.442	(1.108.844)
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	60.659	60.659
Заработувачка по акција – основна и разводнета	155	(18)
(МКД по акција)		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

22. ПОТЕНЦИЈАЛНИ И ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2022 година, судските постапки покренати против Друштвото изнесуваат 209 илјади Денари (2021: -). На датумот на овие финансиски извештаи, не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на судски спорови.

Гаранции

Со состојба на 31 декември 2022, Друштвото има издадено денарски банкарски гаранции издадени од страна на комерцијални банки во вкупен износ од 46 илјади Денари, во корист на повеќе правни субјекти во земјата за исполнување на своите активности.

Даночен ризик

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на Раководството на Друштвото и на датумот на овие извештаи не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијални материјално значајни обврски по овој основ.

Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во финансиските извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

23. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Трансакциите со поврзаните субјекти се извршени во согласност со тековните пазарни услови, цени и каматни стапки. Следната табела ги прикажува обемот и салдата од трансакциите со поврзаните субјекти со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2022 и 2021 година.

2022	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
Влада на РСМ	-	-	60.000	-
Клучен раководен кадар	-	-	-	2.166
Вкупно	-	-	60.000	2.166
2021	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
Влада на РСМ	-	-	40.000	-
Клучен раководен кадар	-	-	-	1.789
Вкупно	-	-	40.000	1.789

24. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31 декември 2022 година – датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиски извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

Прилог 1 - Годишна сметка со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022

Прилози

ЕМБС: 05201764

Целосно име: Акционерско друштво Медиумска информативна агенција - Скопје во државна сопственост

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2022

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки и други прилози

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	28.779.263,00			28.975.267,00
2	-- I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	1.565.565,00			113.169,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	1.565.565,00			113.169,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	27.213.698,00			28.862.098,00
10	-- Недвижности (011+012)	24.787.955,00			25.472.177,00
12	-- Градежни објекти	24.787.955,00			25.472.177,00
14	-- Транспортни средства	1.669.713,00			33.952,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	756.030,00			3.355.969,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	29.031.861,00			22.191.689,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	9.147,00			
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	9.147,00			
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	5.826.102,00			5.952.612,00
47	-- Побарувања од купувачи	4.223.700,00			4.319.837,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	385.881,00			385.881,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	1.210.212,00			1.245.285,00
50	-- Побарувања од вработените	6.309,00			1.609,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	3.701.700,00			
57	-- Побарувања по дадени заеми	3.701.700,00			

59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	19.494.912,00		16.239.077,00
60	-- Парични средства	19.447.997,00		16.239.077,00
61	-- Парични еквиваленти	46.915,00		
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	57.811.124,00		51.166.956,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	31.892.193,00		22.507.751,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	3.730.600,00		3.730.600,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	746.120,00		746.120,00
72	-- Законски резерви	746.120,00		746.120,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	18.031.031,00		19.139.875,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	9.384.442,00		
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА			1.108.844,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	2.886.464,00		4.931.748,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	2.886.464,00		4.931.748,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	680.913,00		459.353,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	272.815,00		272.815,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати			1.058.436,00
100	-- Обврски кон вработените	360.510,00		2.484.378,00
101	-- Тековни даночни обврски	1.572.226,00		656.766,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	23.032.467,00		23.727.457,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	57.811.124,00		51.166.956,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	76.905.647,00			55.941.539,00
202	-- Приходи од продажба	16.196.446,00			14.453.931,00
203	-- Останати приходи	60.709.201,00			41.487.608,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	66.459.863,00			57.063.457,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	1.109.226,00			602.989,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	3.209.462,00			2.882.886,00

212	-- Останати трошоци од работењето	10.715.182,00		2.595.052,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	48.297.033,00		48.260.299,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	28.403.217,00		26.029.137,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	2.264.942,00		2.004.221,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	11.987.267,00		10.898.977,00
217	-- Останати трошоци за вработените	5.641.607,00		9.327.964,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	2.787.633,00		2.657.059,00
222	-- Останати расходи од работењето	341.327,00		65.172,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)			22.951,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва			22.951,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)			9.877,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва			432,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва			9.445,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	10.445.784,00		
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)			1.108.844,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	10.445.784,00		
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)			1.108.844,00
252	-- Данок на добивка	1.061.342,00		
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	9.384.442,00		
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)			1.108.844,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	78,00		79,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	9.384.442,00		-1.108.844,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	9.384.442,00		
262	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво			1.108.844,00
269	-- Добивка за годината	9.384.442,00		
270	-- Загуба за годината			1.108.844,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	9.384.442,00		
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287)			1.108.844,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	24.787.955,00			25.472.177,00
626	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 од БС)	4.609.581,00			4.705.717,00
629	-- Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или= АОП 034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 од БС)	5.433.912,00			1.245.285,00
630	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 од БС)	9.141.921,00			5.566.731,00
632	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< или =АОП 065 од БС)	3.730.600,00			3.730.600,00
635	-- Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 од БС)	953.728,00			732.168,00
639	-- Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 од БС)	25.902.166,00			28.659.205,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	16.196.446,00			14.453.931,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	16.196.446,00			14.453.931,00
658	-- Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	60.694.990,00			
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	13.764,00			

668	-- трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	97.120,00			
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	86.161,00			
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	94.435,00			127.998,00
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)				31.699,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	734.933,00			278.100,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	174.417,00			153.531,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)				24.228,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	425.952,00			482.578,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.179.806,00			952.240,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	389.991,00			
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	94.892,00			
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	290.605,00			291.107,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	255.363,00			199.552,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	1.091.312,00			839.398,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	183.977,00			118.173,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	70.474,00			
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	144.164,00			110.018,00
714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)				875,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	9.295.729,00			2.323.648,00
719	-- Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)	18.509,00			
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	78,00			79,00
723	-- Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	78,00			79,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста	Претходна година
---------------	------	------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------

			за тековна година	
2470	- 63.91 - Дејности на новинските агенции	76.905.647,00		

Потпишано од:

Katerina Koteski

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Прилог 2 - Годишен извештај за работењето со состојба на и за
годината што завршува на 31 декември 2022

МИА ■ МЕДИУМСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА

Врз основа на член 477, став (14) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18 и „ Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 290/20, 215/21 и 99/22) и член 21, став (1) точка 5 од Статутот на АД МИА - Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/06, 157/07, 138/13, 202/14, 28/15 и („ Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 90/19 и 22/21), Управниот одбор на АД МИА – Скопје донесе:

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АД МИА – СКОПЈЕ ВО 2022 ГОДИНА



Работењето на АД МИА – Скопје во 2022 година

Во текот на 2022 година новинската агенција МИА работеше според планот и програмата за работа, во услови на недефинирани финансиски можности што пак раководството го стави во позиција на вонредна состојба и ограничена предвидливост, што само по себе значи ограничување на можностите и финансиска препрека за зголемување на ефикасноста и целосна реализација на плановите. Поради ненајевена пренамена на средствата од утврдениот Буџет на МИА за 2022 година, раководството мораше да спроведува програми согласно можностите и да обезбеди одржливост со тоа што го имаше на располагање.

Задолженијата од Владата, кризата и мерките за штедење исто така придонесоа за менување на плановите и стратегијата во работата, и целата операција беше успешна затоа што не се дозволи пад ниту во кванитетот ниту во квалитетот.

Според оценките, еден дел од вработените повторно, како и во ковид кризата работеа од дома, за хонорарните дописници се плаќаше спред остварено, а не по паушали, се намалија смените за време на викенди и се обрна внимание на штедење како на електрична енергија така и на другите расходи на МИА.

Заради немање доволно средства кон крајот на годината беа повлечени и сите дописници од странство, како и редукација на смени и работење во повеќе редакции.

Во поглед на работењето и во оваа година не се отстапи од спроведувањето на дефинираните концепти и мултимедиумски пристапи, подигање на квалитетот на видео сервисот и избалансирано и навремено информирање, многупати и ексклузивно, кои ја и позиционираа МИА во современ и активен медиум што има сериозно влијание на медиумскиот простор.

Во оваа година беше промовирана и имплементирана и новата организација во работењето, и новата систематизација на работните места според потребите во функција на зголемување на ефикасноста и искористеност на квалификациите на постојниот кадар, како и дефинирање на потребите и на работните позиции според новиот концепт во работењето.

МИА оваа година дејствуваше преку своите информативни сервиси, на македонски, албански и на англиски јазик и процентуално го задржува трендот од минатата година, како по квантитет така и според квалитет .

И покрај сè во текот на изминатата година се задржа истиот тренд на работење, со збогатување на понудата на обработка на теми, документарен и видеопристап, што беше вистинско освежување за медиумската понуда, која беше поздравена од корисниците.

Во поглед на посетеноста на веб-страницата, МИА и натаму останува фокусирана на дистрибуција на информациите преку корисниците а не директно читање на информациите на нашата страна. Тој тренд е во насока да се обезбеди поголем број корисници кои ќе ги плаќаат информациите, а не бесплатно читање директно на изворот. НА неколку пати се преговараше со Владата да ја покријат целата претплата на МИА, за да може слободно да бидат користени информациите и за корисниците и за јавноста, но засега нема договор за овој пристап. Заради немање доволно ресурси слаба страна е координирано и планско присуство на на вестите преку социјалните мрежи Фејсбук, Твитер и Инстаграм.

Заради ограничена ефикасност на стариот разделен систем, во 2022 година стартува нов систем - софтвер за работа на трите сервиси на МИА.

Во 2022 година беше имплементиран и нов софтвер за административно работење, односно меѓусебно интегрирани модули за фактурирање со автоматско книжење на фактури, кадрова евиденција, управување со буџети, управување со договори, пресметка на плата и надоместоци, управување со основни средства и ситен инвентар, евиденција на работно време и управување со јавните набавки.

Останува слабост на немање на ИТ вработени и користење на надворешни ресурси кои не секогаш се достапни и во функција на итноста и потребите.

Во оваа 2022 успеавме да ја зголемиме функција на прес центарот во Скопје, кој е комплетно опремен и воедно во него се снимаат интервјуа како во студиото така и преку зоом платформа. Во оваа година се регистрирани и првите наплати од рентање и услуги од прес центарот во Скопје. Ставен е во функција и прес центарот во Штип, како во функција на обуки, користење на просторот од новинаритее , така и за снимање разговори и правење на медиумски продукти.

Во 2022 започна меѓународниот проект со бриселската редакција во која се вклучени 15 агенции во регионот. Проектот е со времетраење од две години.

Во поглед на меѓународните активности, ги вбројуваме и активностите во рамките на балканската мрежа АБНА, каде е договорено МИА да го преземе претседателството во 2025 година и да биде домаќин на Собранието во 2025 година.

МИА успешно беше промовирана во Мрежа за етичко новинарство (Ethical Journalism Network-EJN) и учествуваше на завршната конференција од проектот „Изградба доверба во медиумите во Југоисточна Европа и Турција“ заедно со други со новинари и уредници од регионални медиуми, со кои ја промовира идејата за етички стандарди и добро раководење, а се одржа во Истанбул, Турција.

МИА и натаму е лидер во информирањето избалансирани, точни и проверени вести, развиена дописна мрежа од странство и сите градови од државата, како и според бројот на дневна продукција и понуда до големиот број претплатници.

Раководството на МИА и Маркетинг тимот, секојдневно работат на зголемување на претплатата и наплатата и покрај работа во економски кризни услови и како резултат на тоа е постигнат рекорден број претплатници и приходи од сопствени извори во износ од 16.196.446 денари.

Следуваат табели Прилог 1 и Прилог 2 со статистички преглед.

Прилог 1

Статистички (табеларен) преглед на емитувани вести и други новинарски материјали до корисниците на МИА, подготвени од трите (јазични) сервиси, според месеци и со просечни показатели, за 2022 година:

2022	Вкупен број вести на македонски јазик	Вкупен број вести на албански јазик	Вкупен број вести на англиски јазик	Вкупен број вести за сите јазици, по месеци
ЈАНУАРИ	6118	2670	1170	9564
ФЕВРУАРИ	7386	3329	1210	11687
МАРТ	8535	4145	1329	13600
АПРИЛ	6762	3142	1282	10676
МАЈ	6629	3438	1285	11152
ЈУНИ	6405	2902	1190	10140
ЈУЛИ	6287	2911	1159	10165
АВГУСТ	5835	2658	977	9391
СЕПТЕМВРИ	6397	3317	1225	10678
ОКТОМВРИ	6767	3082	1254	10804
НОЕМВРИ	6261	2967	1243	10314
ДЕКЕМВРИ	6336	3004	1134	10474
<i>Месечен просечен број на вести за 2022 година</i>	6643	3130	1205	10978
<i>Вкупен број вести по јазици за 2022 година</i>	79718	37565	14458	131741

ПРИЛОГ 2:

Статистички (табеларен) преглед на посетите на интернет-страницата **www.mia.mk** по месеци и според категории за 2022 година:

2022	Дневен просечен број на вчитувања на интернет-страницата во даден месец (Page Views)	Дневен просечен број на единствени посетители на интернет-страницата во даден месец (Unique Visits)	Дневен просечен број на посетители што првпат ја вчитуваат интернет-страницата во даден месец (First Time Visits)	Дневен просечен број на посетители што повторно ја вчитуваат интернет-страницата во даден месец (Returning Visits)
ЈАНУАРИ	322150	236911	71.35%	28.65%
ФЕВРУАРИ	315924	231352	73.00%	27.00%
МАРТ	369659	281044	71.87%	28.13%
АПРИЛ	311933	233664	70.51%	29.49%
МАЈ	272231	198387	75.35%	24.65%
ЈУНИ	267158	201424	75.95%	24.05%
ЈУЛИ	298998	225791	74.52%	25.48%
АВГУСТ	256928	192674	76.11%	23.89%
СЕПТЕМВРИ	259105	198221	79.04%	20.96%
ОКТОМВРИ	283162	212704	80.15%	19.85%
НОЕМВРИ	261537	194247	77.35%	22.65%
ДЕКЕМВРИ	257656	174085	77.03%	22.97%
<i>Месечен просечен број за сите категории за 2022 година</i>	289703	215042	75.19%	24.81%

Според статистичките податоци најмногу вести произведува носечкиот сервис на македонски јазик, а во поглед на преведувањето на вестите албанскиот и англискиот сервис на МИА ги преведуваат вестите според приоритет и во ограничен број заради бројот на вработените.

Во поглед на продажба на вестите, најголеми приходи и претплатници имаат вестите од МКД на Македонски јазик, потоа МКД вести на Англиски јазик, а најмалку корисници и приходи вестите на Албански јазик.

Во раст е видеопродукцијата, додека пад бележи фотосервисот на МИА.

Во поглед на активности преку социјалните мрежи, МИА во оваа година го зголеми обемот и бројот на онлајн активностите преку пренос во живо на голем број настани.

Во овие активности се вклучени снимателите во видеосервисот, обучените новинари за мултимедиумски продукти и фоторепортерите, кои учествуваат во изработка и на видеопродукти.

Според Статутот на МИА, управувањето во Друштвото е организирано според двостепен систем: Надзорен одбор и Управен одбор. Петте члена на Надзорниот одбор ги именува Владата на Република Северна Македонија, која има својство на Собрание на Друштвото.

Претседателот на Управниот одбор е и генерален директор, а него и уште четири члена на Управниот одбор (од редот на вработените во МИА) ги избира Надзорниот одбор.

Надзорниот одбор во 2022 година одржа осум (8) седници во следниот состав:

- Мери Илиќ, претседател на НО
- Александра Мицоска-Митевска, член на НО
- Ардиан Исени, независен член на НО
- Татјана Поповска, независен член на НО и
- Стојанче Наумов, член на НО (именуван на 31.05.2022 година).

Податоци за примања на членовите на Надзорниот одбор за периодот 1.1.2022 - 31.12.2022 година:

1. Мери Илиќ, претседател на НО, за 2021 година има остварено надоместоци од МИА во износ од 144.000 денари.
2. Татјана Поповска, член на НО има остварено надоместоци од МИА во износ од 120.000 денари.
3. Александра Мицоска-Митевска, член на НО, има остварено надоместоци од МИА во износ од 120.000 денари.
4. Ардиан Исени, член на НО има остварено надоместоци од МИА во износ од 120.000 денари.
5. Стојанче Наумов, член на НО има остварено надоместоци од МИА во износ од 70.000 денари.

На членовите на Надзорниот одбор во текот на 2022 година им се исплаќаше месечен надомест во нето-износ од 10.000 денари и 12.000 денари за претседателот на Надзорниот одбор.

На тој начин се исплатени нето-надоместоци во вкупен износ од 574.000 денари.

Во својата работа Надзорниот одбор главно вршеше надзор на финансиското и материјалното работење и со разгледување и усвојување на кварталните извештаи што

МИА редовно ги доставува до Владата, во својство на Собрание на Друштвото. Надзорниот одбор во текот на оваа година усвои и одредени акти и документи од делокругот на својата работа.

Управниот одбор во текот на 2022 година одржа осумнаесет (18) седници.

УО работеше во следниот состав:

- Драган Антоновски, претседател на УО и генерален директор
- Хаљит Ајдини, член на УО и заменик директор
- Ана Цветковска член на УО задолжена за генералниот сервис на вести
- Марјанчо Танушевски, член на УО задолжен за финансиски работи и
- Даниела Димитриева, член на УО задолжена за правни работи (именувана на 1.06.2022 година)

Во рамките на надлежностите дефинирани со Статутот на Друштвото, УО донесе повеќе системски акти и одлуки, ги усвојуваше кварталните извештаи за финансиското работење на МИА, а се занимаваше и сите други прашања што во согласност со Статутот на Друштвото се во негова надлежност.

На членовите на Управниот одбор на МИА во 2022 година им се исплаќаше нето-надомест за членство во УО и тоа по 5.000 денари месечно за членовите на УО и 6.000 денари за претседателот на УО.

Податоци за примања на членовите на УО во АД „МИА“ – Скопје во 2022 година:

1. Драган Антоновски, претседател на УО и генерален директор, остварил бруто-износ од 1.062.836 денари, односно нето-износ од 711.534 денари во АД МИА.
2. Хаљит Ајдини, остварил бруто-износ од 888.815 денари, односно нето-износ од 592.556 денари во АД МИА
3. Ана Цветковска, член на УО, остварила бруто-износ од 811.586 денари, односно нето-износ од 544.851 денари во АД МИА.
4. Марјанчо Танушевски, член на УО, остварил бруто-износ од 576.052 денари, односно нето-износ од 393.616 денари во АД МИА.
5. Даниела Димитриева, член на УО, остварила бруто-износ од 734.346 денари, односно нето-износ од 497.227 денари во АД МИА.

Во почетокот на 2022 година МИА имаше 79 редовно вработени лица и 25 надворешни соработници со авторски договори или договори на дело.

МИА ја заврши 2022 година со: 78 редовно вработено лице и 24 надворешни соработници со авторски договори или договори на дело.

Вкупните приходи на МИА во текот на 2022 година изнесуваат 76.905.647 денари, од кои 16.196.446 денари се приходи од сопственото работење на Друштвото, а остатокот се трансфери од Буџетот на РСМ.

Вкупните расходи изнесуваат 66.459.863 денари. Најголем дел од нив, односно 48.297.033 денари се за бруто-плати на редовно и привремено вработени лица и за хонорари на надворешни соработници.

Според годишната сметка, МИА во текот на 2022 година оствари нето добивка по оданочување во вкупен износ од 9.384.442 денари.

Ненаплатените побарувања на МИА од своите корисници на 31 декември 2022 година изнесуваат – 4.223.700 денари, а обврските на МИА кон свои добавувачи на крајот на 2022 година изнесуваат – 680.913 денари.

Во 2022 година продолжи процесот на хостирање виртуелна инфраструктура од серверскиот оператор, со вкупна вредност од 895.398 денари.

Во 2022 година продолжува соработката со новинската агенција ДПА (Deutsche Presse-Agentur GmbH) и Европската прес-агенција ЕПА (European pressphotoagency).

Техничко-технолошка усојавеност (ојременост) и кондициска/функционална сосјојба на техничко-технолошката линија

МИА технички е опремена со:

- 95 работни станици – компјутери преку кои вработените ги извршуваат своите секојдневни работни задачи и обврски;
- два (2) закупени виртуелни сервери – секој со посебна намена и тие се наоѓаат во просториите на Неоком:

1. Првиот сервер служи како Domain Controller, DHCP со DNS active directory integration базиран на оперативен систем Windows со минимум Windows Server 2019;
2. Вториот сервер служи за хостирање апликација за новинско работење и интернет-страница на МИА базирани на Ubuntu 16.04 оперативен систем со MySQL database management system;

- обезбедена е безбедност на серверите преку уред за рутирање, firewall и NAT, а се прави и дневен бекап на виртуелните сервери во последните 14 дена и по потреба враќање податоци од резервна копија
- обезбедено е далечинско управување со серверите од која било локација преку безбедни криптирани протоколи
- switch – уреди преку кои комуницираат работните станици во компјутерската мрежа во МИА;
- firewall – служи како заштитен ѕид за интернет-сообраќајот
- еден директен линк за поврзување на МИА со виртуелните сервери
- 2 интернет-линкови
- интернет-линк за прес-центарот, кој е на друга локација од просториите на МИА
- телефонска централа со аналогни и дигитални линии.

МИА за изработување, уредување и дистрибуирање на вестите до корисниците користи Ворд прес (WordPress) со додатоци што се специјално приспособени за потребите на работењето во МИА. Оваа апликација е Content Management System (CMS) – состав за управување со содржина, со која новинарите, материјалите и информациите собрани од репортерите на настани или преземени од странски агенции ги изработуваат или ги преведуваат, а потоа од страна на уредниците се доуредуваат и се дистрибуираат до крајните корисници. Се користи и како апликација за објавување на интернет-страницата со што на секоја вест се доделува фотографија или видео, а исто така се уредуваат и посебните рубрики, креирани само за интернет-изданието на МИА. Со изработката на новата интернет-страница беа внесени многу нови рубрики, меѓу кои е и видеосервисот. Видеата што се снимаат се закачуваат на јутјуб-каналот на Агенцијата и потоа се преземаат на самата интернет-страница.

Во 2022 година склучен е договор за јавна набавка на нов софтвер за уредување на вести и содржини.

Како решение за е-комуникација беше испланирана Microsoft Office 365 business essentials во количина од 90 е-сандачиња, како посигурно решение со кое ќе биде овозможена поголема заштита на е-поштата, а со тоа и на целата техничка околина во Агенцијата од вируси, малвери и какви било хакерски упади преку примените е-пораки.

Во врска со интернет-решението обезбеден е интернет-сообраќај до серверите што се хостираат со брзина на пристап (upload/download) минимум загарантирана брзина од 50/50 Mbps без ограничување на месечниот сообраќај, за интернет во МИА, интернет-сообраќај со минимум брзина 100/100 Mbps со неограничен трансфер, интернет во прес-центарот на МИА со минимална брзина од 50/50 Mbps со неограничен трансфер.

Неповолно деловно окружување поради неовластеното корисење на нашите аршикли и слабиот маркетиншки пазар

Неповолниот амбиент околу непочитувањето на авторските права е карактеристика и за оваа 2022 година, иако за МИА значи и напредок во тој процес. Во ова година се заокружи бројката на сите релевантни медиуми традиционални и онлајн медиуми да бидат претплатени на сервисите на МИА што се покажа како добра насока со промотивните пакети и обезбеди 16.196.446 денари приходи од сопствено работење.

Има и натаму простор за работење во таа насока, да се бара почитување на авторските права и медиумските продукти, но за тоа се потребни и нови технички вложувања и софтвери преку кои ќе можеме да контролираме кои наши медиумски продукти се незаконски употребени. Направен е прелиминарен разговор со софтверска компанија од која се очекува понуда за изработените алгоритми за проверка, но клучно во развојот сепак се финасиските можности.

Имајќи ги предвид слабиот маркетиншки пазар и можноста на медиумите, останаа истите цени на промотивните пакети за порталите и други институции, а против оние што најмногу „крадат“ вести се поведени опомени пред тужби. Таа акција на предупредувања, опомени и понудени пакети се покажа како полезна, по што околу 20 портали се постојано претплатени и ги користат вестите на МИА.

Во тој контекст вредно е да се спомене дека вестите на МИА ги пренесуваат и проопозициски, и провладини, и независни медиуми, што е потврда за нашето професионално работење. Битно е да се спомене дека и покрај кризата ги задржуваме истите клиенти и нема откажувања на договорите, туку, напротив, проширување на листата на претплатници.

Заклучок

Според сите анализи, може да се заклучи дека минатата 2022 година, и покрај вонредните кризни состојби, како економски така и ограничувања со мерките за штедење и пренамени, комбинираната работа од дома и со физичко присуство, за АД МИА – Скопје е успешна година, пред сè поради промената на концептот и организацијата според новата систематизација, одржување на професионалните стандарди, довербата, особено поради зголемената понуда и квалитет на нашата продукција. Тематскиот пристап, аналитичноста и ексклузивноста придонесоа за поголема доверба и влијание. Оваа година МИА бележи рекорд во претплата и наплата споредено со сите претходни години во работењето, од нејзиното постоење до денес. Вонредната состојба нè научи на вонредни нови концепти и организација на работа и нè направи пофункционални и повлијателни. Демонстрираната доверба и ефикасност останува карактеристика и на 2022 година.

На финансиски план менаџментот на МИА успеа да ги намали трошоците на минимум, а да го зголеми профитот во работењето, особено да ги зголеми квалитетот и влијанието што се покажа како и минатата така и оваа година со рекордна заработувачка на средства од сопствено работење.

Она што се покажа како слабост е дека и покрај зголемено производство, рекордна заработувачка, поради немање на функционална предвидливост заради нестабилност и променливост со буџет од страна на Владата се покажува демотивација кај дел од вработените и напуштања како и тешкотија во привлекување на нови обучени кадри. Во тој контекст раководството презема активности за дефинирана законска и статутарна поставеност на друштвото за кое работењето во мината година и покрај успешноста, покажа, дека не може да се калкулира со мал и несоодветен буџет и субвенции од страна на Владата заради стратешката позиција на Агенцијата, влијанието и природата на работата на новинска агенција, и особено до колку се соочува со ограничувања и не се прави разлика дека станува збор за медиум а не за административна институција.

Со новата реорганизација на редакциите и пред сè наметнување на концептот на една редакција, секојдневни колегиуми, редовни неделни генерални колегиуми и анализи на сработеното, планирање настани, што е апсолутна новина во работењето на МИА, Агенцијата успеа за кратко време да се наметне како релевантен брз и проверен извор, високопрофесионален медиум, кој без задршка го користат и го цитираат и опозициски, и провладини, и домашни и странски медиуми.

МИА е јавен сервис и медиумски лидер, кој ги храни со информации сите медиуми, неселективно и професионално ги информира сите граѓани, тројазично, на македонски, албански и на англиски јазик.

МИА стана респектабилен медиумски столб на македонскиот медиумски простор за што говорат многубројни посети и средби речиси со сите амбасадори во Република Северна Македонија, професионални здруженија, како и простор за размена на искуства со голем број експерти од медиумската заедница од земјава и од највлијателните светски медиуми.

Својата успешна приказна МИА ја темели врз новиот реформиран концепт во работењето, своите професионално изработени вести, влогот на уредничките тимови, менаџментот, новинарите, дописната мрежа од странство, како и дописниците од Република Северна Македонија.

Преноси во живо на својата фејсбук-страница на повеќе настани веќе е практика во работењето на МИА, видеоинтервјуа наменски пакети и флеш-вести, клипинг, како и изработка на различни видеопродукти.

За новите предизвици и планови, секако, се потребни пред се соодветен и стабилен Буџет, нови кадри за да можат да ја спроведат новата организација и посебни тимови за социјални мрежи, за видео и ТВ-преноси, работа на прес центрите и брзо вклопување и усовршување на работата со новите он лине и дигитални предизвици.

Како идни организациски раздвижувања, врз основа на анализа на досегашното работење, МИА во наредната година ќе вложува во тимската работа, мултимедиумски проекти и истражувања, присутност на социјалните мрежи и доближување на МИА како директен извор без посредство или индиретно влијание преку другите медиуми и корисниците. Очекуваме, до колку се има стабилна оддржливост и предвидливост, доближување до младата публика со што ќе се придонесе за уште поголем квалитативен скок на Агенцијата. Очекувањата се дека системска и законска поставеност на Друштвото, регионална соработка и подигнување на професионалните стандарди ќе овозможи повисоко влијание и позиционирање на АД МИА.

###

АД МИА – Скопје

Драган Антоновски,
претседател на Управен одбор

